

1670.

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13 и 12/14), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

Член 1

Во Правилникот за поблиските услови, критериуми и начинот за остварување на правата за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/13), во член 5 во ставот (2) по зборовите „е признаено правото“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2

Во член 8 во ставот (3) зборовите „Инвалидско пензиска комисија при Фондот за здравствено осигурување на Македонија“ се заменуваат со зборовите „комисија при Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“.

Член 3

Во член 11 ставот (2) се менува и гласи:

„ Покрај доказите од ставот (1) на овој член во зависност од возраста на детето се доставува и: за дете од училишна возраст кое е на редовно школување - потврда за редовно школување издадена од установата во која се образува, односно потврда за вонредно школување издадена од установата во која се образува (врз основа на потврда издадена од соодветен лекар); за дете кое наполно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа пред наполнети 15 години живот или за време на редовното школување - потврда од соодветен лекар; за дете над 15 годишна возраст кое наполно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа по наполнети 15 години живот или за време на редовното школување и за дете на кое му е признаено правото на работно оспособување се до неговото успешно завршување, но најдолго до навршување на 18 години живот - наод и мислење од комисија при Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за утврдување на неспособноста, доколку има промена и за член на семејство кој е на редовно, односно вонредно студирање поради болест - потврда за редовно/вонредно студирање .“

Член 4

Во членот 16 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„ (3) На самохран родител на кој му се сменил статусот по основ на кој го остварил правото на посебен додаток (склучување на брачна заедница, започнување на вонбрачна заедница или враќање на исчезнатиот родител), правото на користење на посебен додаток за са-

мохран родител кој има дете со специфични потреби, кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, му престанува првиот ден од наредниот месец од месецот во кој настанала промената.“

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-833/3
5 март 2014 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1671.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 13.3.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Костадинка Ѓоргиева, судија на Основниот суд Штип, со навршување на 64 години на 12.3.2014 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 13.3.2014 година.

Бр. 07-562/1
13 март 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска с.р.

1672.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 13.3.2014 година, донесе